



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Анкета за очекувањата на пазарните учесници ноември, 2015 година

Информации за Анкетата за ноември 2015 година

Основна каматна стапка (каматна стапка на благајничките записи): 3,25% (последна измена во јули 2013 година, намалување за 0,25 п.п.).

Износ на благајничките записи: 25.500 милиони денари (последен пат променет во јули 2013 година).

Годишна стапка на кредитен раст за септември 2015 година: 8,8%.

*Годишна стапка на инфлацијата (индекс на трошоците на живот) за септември 2015 година: -0,3%.

*Годишна стапка на раст на номиналниот бруто домашен производ за II квартал од 2015 година: 2,6%.

*Стапка на раст на номиналниот бруто домашен производ за 2014 година: 3,8%.

*Согласно со последниот објавен официјален податок на Државниот завод за статистика.

Очекувања за монетарната политика и финансиските пазари

1. Дали Вашата банка очекува дека НБРМ, на наредната месечна седница на КОМП, ќе најави:

- а) заострување на монетарната политика
- б) релаксирање на монетарната политика
- в) непроменетост на поставеноста на монетарната политика

Коментар:

2. Доколку Вашата банка очекува дека НБРМ, на наредната седница на КОМП, ќе донесе одлука за промена на основната каматна стапка, во која насока е очекуваната промена и за колку процентни поени?

- а) зголемување на каматната стапка
- б) намалување на каматната стапка
- в) непроменетост на каматната стапка

3. Доколку Вашата банка очекува непроменетост на основната каматна стапка на наредната месечна седница на КОМП, наведете кога ја очекувате следната промена и зошто?

Ве молиме накратко објаснете го Вашиот одговор:

4. Какви се очекувањата на Вашата банка за износот на благајнички записи којшто НБРМ ќе го понуди на следната аукција?

5. Кои продукти/мерки ги презема Вашата банка за искористување на поволностите од мерките кај задолжителната резерва и кои се нивните карактеристики?

- а) диференцирани стапки на задолжителна резерва од валутен аспект

Коментар:

Да Не

б) стапка од 0% на задолжителна резерва за депозитите на физички лица (резиденти) со рочност над две години

Да Не

Коментар:

в) стапка од 0% на задолжителна резерва за депозитите на нерезиденти-финансиски друштва со рочност над една година и за депозитите на сите сектори на нерезиденти со рочност над две години

Да Не

Коментар:

г) стапка од 0% на задолжителна резерва за депозитите на физички лица (резиденти) во денари со рочност над 1 до 2 години

Да Не

Коментар:

д) стапка од 0% на задолжителна резерва за репо-трансакциите во домашна валута

Да Не

Коментар:

ѓ) стапка од 0% на задолжителна резерва за обврските врз основа на издадени должнички хартии од вредност во домашна валута

Да Не

Коментар:

6. Колкав износ на ликвидни средства, на кумулативна основа, очекувате дека ќе се ослободи врз основа на сите мерки кај задолжителната резерва до крајот на кварталот и каде планирате да ги насочите средствата?

а) стапка од 0% на задолжителна резерва за депозитите на физички лица (резиденти) во денари со рочност над една до две години

Износ (во милиони денари)

б) стапка од 0% на задолжителна резерва за депозитите на физички лица (резиденти) со рочност над две години

Износ (во милиони денари)

в) стапка од 0% на задолжителна резерва за депозитите на нерезиденти-финансиски друштва со рочност над една година и за депозитите на сите сектори на нерезиденти со рочност над две години

Износ (во милиони денари)

г) намалување на основата за задолжителна резерва во денари врз основа на новодоброени кредити на таргетиран сектор

Износ (во милиони денари)



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

7. Какви се очекувањата на Вашата банка за нивото на каматните стапки?

	по 1 месец	по 6 месеци	по 1 година
Основна каматна стапка			
МКДОНИА			
1W СКИБОР			
12M Државни записи			

8. Дали очекувате дека Вашата банка ќе го зголеми обемот на тргување со хартии од вредност на секундарниот пазар?

а) Да

б) Не

Коментар:

Очекувања за економски показатели

9. Какви очекувања имате за движењето на кредитната активност во Вашата банка во следниот период:

Во тековниот квартал

а) со забрзана динамика

б) со забавена динамика

в) со непроменета динамика

На крајот од годината

а) со забрзана динамика

б) со забавена динамика

в) со непроменета динамика

10. Дали Вашата банка очекува дека годишната стапка на инфлација ќе се:

а) зголеми

б) намали

в) задржи на тековното ниво

11. Кои се очекувањата на Вашата банка за годишната стапка на раст на бруто домашниот производ, на крајот од годината?